

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 6

Среда, 27 април 2016 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
97.		103.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7152/6 КО Струмица	2	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3137 КО Куклиш	6
98.		104.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица	3	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4659 КО Струмица	7
99.		105.	
Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7609/1 КО Струмица	4	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2549/3, 3383 КО Банско	8
100.		106.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1790/4 КО Струмица	4	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2287/1 КО Куклиш	8
101.		107.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3130 КО Куклиш	5	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2207 КО Добрејци	9
102.		108.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1190/1 КО Градско Балдовци	6	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 666 КО Просениково	10

- | | |
|--|--|
| <p>109. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 125 КО Банско . 10</p> <p>110. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1684, 1690 КО Габрово 11</p> <p>111. Програма за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2016 година 12</p> <p>112. Програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2016 година 12</p> <p>113. Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5914/1 КО Струмица 20</p> <p>114. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2015 година 21</p> <p>115. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2015 година 21</p> | <p>116. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година 22</p> <p>117. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2015 година 22</p> <p>118. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2015 година 23</p> <p>119. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2015 година 23</p> <p>120. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2015 година 24</p> <p>121. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2015/2016 година во зимски услови 24</p> |
|--|--|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7152/6 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно

земјиште на КП бр. 7152/6 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3256/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

97.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11,

162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 7152/6 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, деловен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7152/6 КО Струмица, во сопственост на Ѓеорге Ташуров.

Според ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 7152/6 КО Струмица, се наоѓа во зона на заштитно зеленило, на земјиште сопственост на лицето Ѓеорге Ташуров.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3256/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3257/2
27.04.2016 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
.....

98.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, деловен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица во сопственост на Васко Кантарциев.

Според ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица, се наоѓа во зона на заштитно зеленило, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3257/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7609/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7609/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3258/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

99.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

Одлука

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7609/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа, кој се

наоѓа на КП бр. 7609/1 КО Струмица во сопственост на Аљатин Јусинов.

Според ДУП за блок бр. 22, објектот на КП бр. 7609/1 КО Струмица, се наоѓа во зона со намена колективно домување, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3258/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1790/4 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1790/4 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3259/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

100.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 1790/4 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, дуќан, кој се наоѓа на КП бр. 1790/4 КО Струмица во сопственост на „Жито Струмица“ АД.

Бесправниот објект на КП бр. 1790/4 КО Струмица, претставува времен објект кој се наоѓа на парцела која не е опфатена со програма за поставување на времен објекти, се наоѓа во зона образование, на земјиште со право на користење на „Жито Струмица“ АД.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3259/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3130 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3130 КО Куклиш, донесена на седницата

на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3260/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

101.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3130 КО
Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3130 КО Куклиш, во сопственост на лицето Стојан Јанчев.

Објектот на КП бр. 3130 КО Куклиш, се наоѓа вон градежниот опфат на с.Куклиш, на земјиште со неизложени права.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3260/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1190/1 КО Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1190/1 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3261/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

102.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1190/1 КО Градско Балдовци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбени куќи, кој се наоѓа на КП бр. 1190/1 КО Градско Балдовци, во сопственост на лицето Димитрије Чечуловиќ.

Објектот на КП бр.1190/1 КО Градско Балдовци, се наоѓа вон

градежниот опфат на с. Градско Балдовци, на земјиште сопственост на лицето Димитрије Чечуловиќ.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3261/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3137 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3137 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3262/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

103.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3137 КО
Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3137 КО Куклиш, во сопственост на лицето Ѓорѓи Рутев.

Објектот на КП бр. 3137 КО Куклиш, се наоѓа вон градежниот опфат на с. Куклиш, на земјиште со неизложени права.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3262/1 Совет на општина Струмица
 27.04.2016 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4659 КО

Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4659 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3263/2 Општина Струмица
 27.04.2016 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

104.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 4659 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 4659 КО Струмица, во сопственост на лицето Гоце Ристов.

Објектот на КП бр. 4659 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно ГУП на град Струмица, на земјиште сопственост на Репубилка Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3263/1 Совет на општина Струмица
 27.04.2016 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2549/3, 3383 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2549/3, 3383 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3264/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

105.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2549/3, 3383 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2549/3, 3383 КО Банско, во сопственост на лицето Али Демиров.

Објектот на КП бр.2549/3, 3383 КО Банско, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно УПС на с. Банско, на земјиште со незапишани права.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3264/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2287/1 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2287/1 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3265/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

106.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 2287/1 КО
Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 2287/1 КО Куклиш, во сопственост на лицето Миљо Вучков.

Објектот на КП бр. 2287/1 КО Куклиш, се наоѓа вон градежниот опфат согласно УПС на с. Куклиш, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3265/1 Совет на општина Струмица
 27.04.2016 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2207 КО

Добрејци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2207 КО Добрејци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3266/2 Општина Струмица
 27.04.2016 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

107.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 2207 КО
Добрејци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 2207 КО Добрејци, во сопственост на лицето Блажа Тодоровски.

Објектот на КП бр. 2207 КО Добрејци, се наоѓа вон градежниот опфат согласно УПС на с. Добрејци, на земјиште сопственост на Живко Темелков, Блажа Тодоровски, Благој Илиев и Ванчо Темелков.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3266/1 Совет на општина Струмица
 27.04.2016 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 666 КО
Просениково

Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
666 КО Просениково, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3267/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

108.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 26.04.2016 година,
донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 666 КО
Просениково

Член 1

Се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат и вклопување на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 666 КО Просениково, во
сопственост на лицето Васе Пандев.

Објектот на КП бр. 666 КО
Просениково, се наоѓа вон градежниот
опфат, согласно УПС на с. Просениково,
на земјиште сопственост на Сократ
Пандев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3267/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
 („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 125 КО Банско

Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
125 КО Банско, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 26.04.2016 година.

Бр.09-3268/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

109.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 26.04.2016 година,
донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 125 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 125 КО Банско, во сопственост на лицето Кирил Костадинов.

Објектот на КП бр.125 КО Банско, се наоѓа вон градежниот опфат согласно УПС на с. Банско, на земјиште сопственост на лицето Кирил Костадинов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3268/1 Совет на општина Струмица
 27.04.2016 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1684, 1690 КО Габрово

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1684, 1690 КО Габрово, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3269/2 Општина Струмица
 27.04.2016 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

110.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од

Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1684, 1690 КО
Габрово

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1684, 1690 КО Габрово, во сопственост на лицето Драги Цветков.

Објектот на КП бр. 1684, 1690 КО Габрово, се наоѓа вон градежниот опфат на с.Габрово, на земјиште сопственост на лицата Ванчо Цветков, Живко Цветков и Душан Цветков (КП бр.1690) и Република Македонија (КП бр.1684).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3269/1 Совет на општина Струмица
 27.04.2016 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2016 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2016 година,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3270/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

111.

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на

I. Во глава VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти:
Во Програмата:

FA: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), во табелата редниот број 40 се менува и гласи:

40	Решавање на имотно правни односи – Експропријација, особено: - За Пречистителна станица КО Дабиља и КО Градско Балдовци; - Во Урбан Блок 19 КО Струмица (Побиен камен); - Во Урбан Блок 25, 26 КО Струмица (Чамл'к); - Во Урбан Блок 40, 41 КО Струмица (Грозд); - Во Урбан Блок 36, 37 КО Струмица (Поранешна Касарна); - Во Урбан Блок 3, 5 КО Струмица (Зона север); и - за реализација на други поединечни улици.	25.000.000,00
----	--	---------------

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3270/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2016 година

Се објавува Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2016 година, донесена на седницата на

општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

Програма за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2016 година

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2016 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 15/15), се врши следната измена:

Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3271/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

112.

Врз основа на член 80-а од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

Програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2016 година

Со оваа Програма се уредуваат видовите и локалитетите на кои може да се поставува урбаната опрема.

Оваа Програма се донесува за 2016 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поставува на градежно изградено земјиште.

I. Цел на Програмата

Со Програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на општината;
- Естетско - обликувани подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот;
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина,
- Вработување на невработени лица,
- Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба и сувенири;
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредна близина (продажба на билети за јавен превоз, телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња, храна).

II. Критериуми за определување на видот на урбана опрема

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните критериуми:

- Функционални критериуми, како што се намена и површина наменета за вршење на дејноста;
- Естетско-морфолошки критериуми;
- Материјално експлоатациони критериуми, кои ги одредуваат економските аспекти, категорија време и објекти.

Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на Општина Струмица треба да ги задоволува основните барања за градба, согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16).

Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и треба да се обезбеди непречен пристап до истата.

При поставување на урбаната опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со посебни потреби.

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелената површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризба.

Поставување на урбаната опрема се врши на начин што нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин, без оштетување на подлогата.

При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизираниите лица со количка.

Површината што служи за употреба на времените објекти и урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди:

1. Поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0,80м од ивицата на коловозот (корпа за одпадоци, жардињери, рекламни паноа и др.) односно 1,50 м до 2,50 м од ивицата на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци).

2. Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2,40 м, а при поставување на настрешници минималната височина изнесува 3,20 м над слободната проодна површина.

3. Поставувањето на урбаната опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност е дозволено само во широчина на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и условите од другите прописи.

4. Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната површина.

5. При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,50 м.

Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница, помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,20 м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите се мери од ивицата на коловозот или велосипедска патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото, на комуналниот или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

6. Поставувањето на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,00 м од просечната точка на двете регулациони линии. Доколку пешачката површина е поголема од 5,00 м во радиус на свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,50 м од работ на коловозот, односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект).

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди:

1. Соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски период (електро напојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица, односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

2. Примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно-демонтажни конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата, репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови – со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.

3. Согласно од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се користи во јавна употреба согласно закон.

При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење, видот на дејноста која се врши и слично.

Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истата може да биде со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

Објектите што се урбана опрема може да бидат само приземни, со максимална висина на венец до 3,5 м и висина на слеме добиена со минимален нагиб зависно од видот на употребниот кровен покривач (само како заштита на објектот), со ката на приземје не повисока од 15 см.

III. Видови урбана опрема

1. Платформи

Платформи за спортски, културни, туристички и забавни настани (манifestации), како и придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.

Платформите се поставуваат на изградено или не изградено градежно земјиште кое може да прими поголема група граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде неспоредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

При поставување на платформите за спортски, културни, туристички и забавни (манifestации), како и придружните објекти во функција на истите, корисникот е должен да плати комунална такса за целиот простор каде е поставена платформата без оглед на нејзината големина.

2. Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и Други манифестации.

Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува

нормалното одвивање на сообраќајот.

Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

3. Летни дискотеки

При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за поставување на урбаната опрема: летни тераси, покриени и непокриени шанкови и други објекти.

4. Телефонски говорници

Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.

Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува 1,50м x 1,50м, како би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.

5. Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе, храна и сладолед

Продажбата на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед ќе се врши во типски објекти кои мора да ги исполнуваат следните услови:

6. Монтажно-демонтажни типски објекти

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, брза храна, вода и безалкохолни пијалоци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи.

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламнопromотивни или деловно – информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на настаните.

-Обликовни услови

Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на објектот без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе од 50см.

На надворешниот дел од монтажниот

објект не се дозволени видливи инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

- Сообраќајни услови

Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци, лица со посебни потреби и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5 м до 2,5 м, а од раскрсница мин. 10,0 м од почетокот на радиусот за десно свртување.

-Технички услови

При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: проветрување природно или вештачко. Бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија, приклучок на вода и канализација (мијалник – тоалет).

Подната, ѕидната и таванската облога како и пултот за издавање на стока да се изведат од непропусен и неотровен материјал кој не впива и кој лесно се чисти.

- Услови за поставување на типски објекти

Типот и формата на овие објекти ќе ги утврди општината по пат на конкурс за избор на идејно решение. Вака утврдените објекти можат да бидат поставени од страна на општината, односно од страна на заинтересирани субјекти. Начинот на кој ќе бидат поставени овие типски објекти го утврдува Градоначалникот. Издавањето на типските објекти поставени од страна на општина Струмица ќе се издаваат по пат на јавен оглас со јавно наддавање.

Поставување на типски објекти од страна на заинтересирани субјекти исто така ќе се врши по претходно објавен јавен оглас за јавно наддавање за добивање право на поставување на типските објекти. Субјектот со кој ќе биде склучен договор може да постави само објект во тип и форма утврдена од општина Струмица. Локациите за поставување на типски објекти се утврдуваат со годишната програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица. Почетната цена за јавно наддавање во двата случаи ја утврдува Советот на општината со посебна одлука.

7. Објекти за обезбедување

Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0 м² за нив важат стандардите за монтажно-демонтиражни и типски објекти.

8. Јавни санитарни јазли

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација.

9. Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 142/15, 217/15, 222,15, 228/15 и 35/16), особено по однос на минималните димензии на пешачки површини-тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот односно пристап на возила за јавни служби.

За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истите може да се покриени со лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина.

На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.

Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси, столици, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.

Поставувањето на урбана опрема од типот на тераси, шанкови и настрешници, задолжително е изготвување на елаборат со кој се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.

Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.

Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5 м.

Чадорите се со минимална слободна височина од 2,4 м. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат да ја надминат линијата на одобриениот простор, можат да ја накриват само одобрената површина и не смеат да бидат прицврстени на подлогата.

Тенди се типски-монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над зона во која се организираат летни тераси минималната слободна височина изнесува 3,2 м.

Поставена и монтирана тенда смее да го накриви само одобриениот простор за летна тераса.

Настрешница е лесен монтажно-демонтиражен елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина.

Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат: да излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволиениот простор за летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема од 0,8 м.

Оградите и жардињерите треба да биде изведена од квалитетни материјали со високо естетско ниво.

Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон пешачката зона односно истите се поставува само помеѓу соседни летни тераси.

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштади-сквер, во парк, покрај водни и рекреативни површини.

Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

9. Самостоечки рекламни паноа

Самостоечки рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците на патиштата а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.

169/15, 226/15 и 55/16) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр.12/10)

10. Опрема за забава на деца и детски игралишта

Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште).

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодно за таа намена.

Детско игралиште може да се постави и во уредено зеленило.

11. Подвижна урбана опрема-превозни средства

На јавни површини може да се постави подвижна урбана опрема-превозни средства кои не ја загадуваат околината за рекреација и кои службата за разгледување на градот (велосипеди на четири тркала, возови на електричен погон и сл.). При поставување подвижна урбана опрема особено треба да се внимава истата да не го попречува одвивањето на сообраќајот по улиците, а безбедноста на пешаците и корисниците на овие превозни средства мора максимално да биде обезбедена. Микролокациите за нивно поставување ќе ги одреди Одделението за комунални работи во соработка со Одделението за урбанизам.

12. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана опрема.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0 м x 1,2 м за лица со посебни потреби.

Корпите за отпадоци можат да бидат слободностоечки или прикачени

на столбови за јавно осветлување како и на фасадата од објектот.

13. Паркиралишта за велосипеди

Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на паркиралишта за велосипеди на општината.

14. Жардињери, граничници

Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за урбана опрема од слободната проодна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.

Максималната висина на жардињерите и граничниците е 0,80 м.

15. Тезги

Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во општината определени со посебни елаборати и служат за продажба на соодветни производи на пригодната намена.

На тезгите не е дозволено приготвување и продажба на храна која не е конфекционирана.

Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветно на локацијата. Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0 м².

Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти.

Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност со микролокациските услови, со високи естетско-функционални вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и подрачјето на општината.

IV. Дејности кои можат да се вршат во објекти на урбана опрема

Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2 став 4 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16).

V. Преглед на локации на постојна урбана опрема

Секторот за урбанизам, комунални работи, ќе изготви табеларен преглед на евидентираната урбана опрема по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се дадат следните информации:

- нумерација на објектите,
- ознаки на намена на објектите,
- урбана опрема
- КП каде се наоѓа урбаната опрема,
- местоположба, улица и број на урбаната опрема,
- Тип на урбана опрема,
- површина во м²,
- намена,
- сопственост,
- легалитет,
- степен на уреденост,

VI. Планирана диспозиција на урбаната опрема

Секторот за урбанизам и комунални работи ќе изготви табеларен преглед на диспозицијата на планирана урбана опрема по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се дадат следните информации:

- нумерација на објектите,
- модул,
- ознаки:
 - Н - нова урбана опрема,
 - ОН - урбана опрема што се отстранува и се заменува со нова,
 - О - урбана опрема што се отстранува,
 - З - урбана опрема што се задржува,
 - КП каде се предвидува урбаната опрема,
 - местоположба, улица и број на урбаната опрема,
 - Тип на урбаната опрема,
 - површина во м²,
 - намена,

VII. Начин и услови за поставување и одржување на урбана опрема

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16), урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за

поставување на урбана опрема ја утврдува Советот на Општина Струмица.

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава Градоначалникот на општина Струмица.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема во соодветен размер.

Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на урбана опрема и начинот на неговото издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/08), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот преглед.

Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Општина Струмица согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Струмица, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението за поставување на урбана опрема го издава Градоначалникот на општина Струмица.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- краткотрајно, за време од 24 часа;
- сезонско, за период од 3 до 6 месеци; и
- годишно, за период од 1 година.

Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено барање, кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа:

1. За урбана опрема (постоечки монтажно – демонтажни објекти) :

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма од член 11,
- Склучен договор со Општина Струмица за поставување урбана опрема, Одобрението за поставување урбана опрема (постоечки монтажно – демонтажни објекти), да трае најмалку 2 години, согласно склучениот договор.

2. За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа:

**тераси со или без настрешниц,
покриени и непокриени
шанкови**

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма ,
- Основен проект,

3. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни монтажно – демонтажни паркинг простори, рекламни и информативни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско – конзуларните претставништа, на објекти на државната управа и на резиденцијалните објекти

- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект,

4. Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постojки, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина и останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење на дејност

- Извод од Програма ,
- Ситуација со обележена локација на урбаната опрема со размер,

5. Фонтани

- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект,

6. Тезги и елементи за изложување на производи

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма ,
- Ситуација со обележена локација на урбаната опрема во размер,

Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам и комунални работи на Општина Струмица.

Надлежниот сектор на Општина Струмица врши увид на лице место и проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во одлуката за отврдување на стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Струмица.

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување,

- не се поставува по акти на надлежни инспекции, издадени во вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластување,

Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно – техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со Закон.

VIII. Извори за финансирање на Програмата

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Струмица се финансира од буџетот на општината за 2016 година.

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

IX. Динамика на реализација на Програмата

Динамиката на реализација на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.

X. Вршење надзор

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16).

XI. Преодни и завршни одредби

Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Струмица во соработка со Секторот за урбанизам и комунални работи.

XII. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3271/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5914/1 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5914/1 КО Струмица,

донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3272/2
27.04.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

113.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

Заклучок

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5914/1 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5914/1 КО Струмица, за да се изврши дополнителен увид.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3272/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3273/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

114.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3273/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3274/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

115.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3274/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3275/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

116.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3275/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3276/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

117.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3276/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3277/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

118.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3277/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3278/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

119.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3278/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3279/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

120.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3279/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1

алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2015/2016 година во зимски услови

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2015/2016 година во зимски услови, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.04.2016 година.

Бр.09-3280/2 Општина Струмица
27.04.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

121.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2015/2016 година во зимски услови

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2015/2016 година во зимски услови.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3280/1 Совет на општина Струмица
27.04.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.